



Број: 04 - 8659/4
Датум: 02.12.2024 година
Скопје

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 2, став 3 и став 5, како и член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19, 14/20, 215/21, 99/22, 208/24 и 210/24), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/2015 и 35/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.303/2020), како и Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Карпош бр.10-6389/1 од 01.09.2015 година и Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места бр.10-8124/1 од 14.09.2016 година, бр.11-200/1 од 12.01.2017 година, бр.11-1324/1 од 13.02.2018 година, бр.11-4624/1 од 15.05.2018 година, бр.11-5916/5 од 06.09.2019 година, Правилник за изменување и дополнување бр.11-2239/1 од 29.03.2021 година, бр.04-7621/1 од 17.11.2021 година, бр.04-1742/2 од 19.04.2022 година, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места бр.11-7145/4 од 07.11.2023 година и Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Општина Карпош бр.11-7456/1 од 21.10.2024 година, Секретарот на Општина Карпош објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.04/2024
за пополнување на работни места со унапредување
на административни службеници
во Општина Карпош

Се објавува интерен оглас за унапредување на 7 (седум) административни службеници со пополнување на следните работни места:

1. Виш соработник – Норматива - шифра УПР0101В02000 во Одделение за норматива, Сектор за правни работи – 1 извршител.